
- 1

МКБ-10

1	2	3	4	5
1	2			
1.1		2/1		
1.1		2/2		
			1.	
			2.	
			3.	
			4.	
			5.	
			6.	
2	13			
			1. pH	
			2.	
			3.	
			4.	
			5.	
			6.	
			7.	
3	4			
		4/1	1.	()
		4/2	2.	(OGTT)
		4/3	3.	(HbA1C)
4	10			
		10/3	2.	
		10/2	3.	
5	5			
		5/1	1	
		5/3	2	
6	7			
		7/8	1	AST -
		7/9	2	ALT
7	8			
		8/8	1	(Fe)
8	11			
		11/16	1	(TSH)
9	16			
		16/3	1.	-HCG serum

20

НАПОМЕНА

-За испитување на гликолизан хемоглобин (HbA 1 C) со шифра на услугата БА 4/3 се упатуваат само пациенти со воспоставена дијагноза dijabetus mellitus,

-За испитување на тиреостимулативен хормон (TSH) со шифра на услугата БА 11/16 се упатуваат пациенти со воспоставена дијагноза на хипотиреоза